



ОКТА АД – Скопје, дел од Групацијата Хеленик Петролеум и најголем снабдувач на горива во земјата, преку својот партнер ЕСИ (Employment Services International) бара:

Оператор Електричар во сектор Движење на нафта и деривати

РАБОТНИ ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ:

- ✓ Одржување и надзор на опремата и инсталациите од SCADA системите, софтверскиот дел, мерно-регулационата опрема, ниво-мерачите од мерно-регулационата опрема
- ✓ Одржување и надзор на електро-пневматска опрема и автоматика, опремата и инсталации за телефонија, озвучување, противпожарна дојава (рачна и автоматска), саатна инсталација, интерфонија, компјутерска мрежа, електронска опрема
- ✓ Контрола на трафостаниците (110 kV, 6 kV и 0,4 kV) и водење евиденција за констатираната состојба.
- ✓ Отстранување дефекти на електро инсталации и опрема со прирачен алат.
- ✓ Обезбедување напонска и безнапонска состојба на електро опрема
- ✓ Известување на службата за ППЗ во случај на пожар, активирање на стабилниот систем за гаснење на пожар на резервоари по потреба, учество во локализирање на истиот
- ✓ Одржување хигиена во трафостаници и електро подстанции
- ✓ Учество во процесите на работа во инсталациите за натовар, истовар од авто и вагон цистерни, резервоарскиот парк и пумпните станици по работни задачи зададени од претпоставените.
- ✓ Спроведување на мерките за сигурност и употреба на колективните и личните заштитни средства.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

- ✓ ССП, електротехничар.
- ✓ Стручен испит за ракување со трафостаници и разводни електрични постројки
- ✓ Стручен испит за одржување и сервисирање на електро опрема и инсталации наменети за употреба во простори со експлозивна атмосфера ќе се смета за предност
- ✓ Претходно работно искуство во делот на работа со трафостаници, работа со пумпи, инструментална и друга слична опрема, работа со нафтени деривати, работа на терен ќе се смета за предност
- ✓ Основно познавање на англиски јазик
- ✓ Основно познавање на MS Office
- ✓ Активен возач, Б-категија

ПОТРЕБНИ ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ

- ✓ Добра психо-физичка кондиција
- ✓ Способност за работа на висина, на отворено, во услови на зголемени испарувања на нафтени деривати, во услови на бучава
- ✓ Комуникациски вештини, ориентираност кон тимска работа, организациски вештини, доверливост, чесност, лојалност, непристрасност, одговорност

НУДИМЕ:

- ✓ Работа во позитивна средина со можност за напредување
- ✓ Интерна обука за работното место
- ✓ Конкурентна основна нето плата и додатоци на плата.
- ✓ Сменско работење: три смени 07:00-15:00 прва смена, 15:00-23:00 втора смена, 23:00-07:00 трета смена.
- ✓ Организиран превоз од компанијата, до и од работно место
- ✓ Организирана исхрана од компанијата
- ✓ Други бенефиции согласно политиките на компанијата.

Доколку ги исполнувате наведените критериуми, своите биографии испратете ги на **rabota@esi.mk** и наведете ја позицијата за која аплицирате.

Апликациите ќе се прифаќаат до 29.06.2022.

Дополнителни контакти во врска со огласот:

ЕСИ (Employment Services International)

ул. Костурски херои 62/1, 1000 Скопје

Т: +389 2 3246-899, Ф: +389 2 3246-897

rabota@esi.mk, **www.esi.mk**